



Global Media Group

СПОРТСКИ ЦЕНТАР
БОРИС ТРАЈКОВСКИ

Скопски саем

САЕМ НА МЕБЕЛ 2023
29.03.2023 – 02.04.2023ГЛОБАЛ МЕДИА ГРУП ДООЕЛ Скопје
Р.СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - 1000 Скопје
ул. 8-ми Септември бр.13
info@gmg.mk
www.gmg.mk
Рок за пријавување: 30.01.2023

ПРИЈАВА / ДОГОВОР ЗА УЧЕСТВО НА САЕМ

Бр.

Полно име на фирма изложувач согласно печатот:

Адреса / Град:

Телефон / Факс:

E-mail / WEB страна:

Матична банка:

Овластено лице за контакт:

Жиро сметка:

Телефон на овластено лице за контакт:

Даночен број:

E-mail на овластеното лице за контакт:

ЗАКУПУВАМЕ

а) Внатрешен изложбен простор Арена Борис Трајковски	_____ m ² 55€/m ²
б) Внатрешен изложбен простор (монтажен објект со самостојна изведба)	_____ m ² 50€/m ²
-такса за самостојна изведба на штанд	_____ m ² 2€/m ²
в) Надворешен изложбен простор	_____ m ² 25€/m ²
г) Паушален потрошок за електрична енергија (еднократен трошок)	80€
д) Задолжителна такса на регистрација (еднократен трошок)	70€

Во цените не е пресметан ДДВ од 18%

УСЛУГИ ВКЛУЧЕНИ ВО ИЗРАБОТКА НА СТАНДАРДЕН ШТАНД

1. Обложување на под со теписон
2. Обработка на ѕидовите со дуплекс бели табли
3. Испишување на една фирма со лого со димензија 200 x 30 cm
4. Чистење на штандот
5. Обезбедување на експонатите од кражба вон работното време на саемот

Инвентар	16-25 m ²	26-60 m ²	61-100 m ²	над 100 m ²
Маса	1	2	3	4
Столица	3	6	9	12

Ве молиме обележете ја вашата дејност

- производител
 трговец на големо
 посредник - застапник
 увозник
 извозник
 понудувач на услуги
 трговец на големо
 останато

На саемот ги прикажуваме следните иновации/нови производи (услуги):

Доколку Вашата компанија прославува јубилеј, Ве молиме наведете кој:

Со потпишување на овој договор ги прифаќаме општите услови и цени за учество кои се составен дел на Пријавата-Договорот.

Организатор

Потпис и печат

Скопје,

Датум

Изложувач

Потпис и печат

ПОТВРДА ЗА ДОДЕЛЕНИОТ ПРОСТОР

m ²	Хала бр.	Штанд бр.
Датум:	за Организатор	

Глобал Медиа Груп ДООЕЛ - Скопје, има склучено ДОГОВОР за закуп за организирање саемски манифестации. Изложбениот простор ќе биде доделен на изложувачите во подзакуп за време на саемската манифестација.

УРЕДУВАЊЕ И ДЕКОРАЦИЈА НА ИЗЛОЖБЕНИОТ ПРОСТОР

- Штандот технички може да го изведе Глобал Медиа Груп ДООЕЛ – Скопје, изложувачот во сопствена режија или трето лице за сметка на изложувачот.
- За електрична енергија се наплаќа 80€ паушален трошок.
- Изгледот на штандот го дефинира архитектот ангажиран од Глобал Медиа Груп ДООЕЛ – Скопје во соработка со претставник на изложувачот.
- Дополнителните измени и преправки направени во последните 3 дена пред почетокот на манифестацијата се наплатуваат со цени повисоки за 30% од цената.
- Максималната висина на штандовите (внатрешен изложбен простор) изнесува 250 cm, освен во делови каде што не ја нарушува концепцијата на халата, а по претходно одобрен проект.
- Уредувањето на просторот може да започне 2 дена пред почетокот на манифестацијата во редовно работно време од 8 до 20 часот.
- Демонтажата на штандот, подигањето на експонатите и инвентарот треба да заврши најдоцна 1 ден по завршување на манифестацијата.
- За време на уредувањето на изложбениот простор изложувачот, односно изведувачот е должен да ги почитува прописите за П.П заштита и заштита при работа дадени во упатството.
- Демонстрацијата на машини и опрема, дегустација на прехранбени производи, како и продажба на изложените производи на штандот се дозволува само со претходна согласност на Глобал Медиа Груп ДООЕЛ – Скопје.
- Изложувачот е должен изложбениот простор, штандот или инвентарот, со кои се задолжил по завршувањето на саемот да ги предаде во иста состојба во која ги примил, а настанатата штета е должен да ја надомести. Изложувачот е должен да се придржува на одредбите на упатството за изложувачи на Глобал Медиа Груп ДООЕЛ – Скопје

ОДГОВОРНОСТИ

- Изложувачот е должен во период на монтажа и демонтажа, како и во работното време на манифестацијата да обезбеди постојано присутно одговорно лице на штандот.
- Доколку настане штета, кражба или слично на изложените експонати во тек на работното време на саемот, во период на монтажа или демонтажа, одговорноста за настанатата штета паѓа на товар на изложувачот.
- Глобал Медиа Груп ДООЕЛ – Скопје ја презема одговорноста на обезбедување на експонатите вон работното време на саемот т.е во времето од затворањето до отворањето наредниот ден.
- Изложувачот е должен изложените експонати да ги осигура самиот кај осигурително друштво.
- Организаторот го задржува правото на одложување или откажување на манифестацијата од објективни или vis major причини.
- Организаторот не е одговорен за одложување на саемската манифестација, доколку истото настане како резултат на рестрикции воведени од надлежен орган.

ОТСТАПУВАЊЕ ОД САЕМСКИОТ РЕД

- Двете договорени страни се согласни во случај на спор да биде надлежен Основниот суд Скопје 2 во Скопје.

УСЛОВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ

- По извршеното пријавување од страна на изложувачот Глобал Медиа Груп ДООЕЛ – Скопје доставува про-фактура за сите услуги кои изложувачот ги има наведено во пријавата, по официјалниот ценовник на услугите наведен во истата. Изложувачот е должен да изврши уплата во целост на износот од про-фактурата во рокот утврден во про-фактурата.
- Доколку изложувачот не го уплати во целост износот од про-фактурата во предвидениот рок, должен е да приложи гаранција за плаќањето.
- Во случај изложувачот да не плати 30 дена пред манифестацијата, Глобал Медиа Груп ДООЕЛ – Скопје не му ја гарантира локацијата на штандот.
- По завршување на саемската манифестација на изложувачот ќе му биде доставена конечна фактура во која се наведени сите користени услуги по официјалниот ценовник наведен во пријавата-договор за учество на саем. Цените се без пресметан ДДВ. Изложувачот е обврзан да ја плати во целост конечната фактура, во валутниот рок назначен во фактурата.
- Со потпишување на оваа пријава-договор за учество на саем, изложувачот е согласен со условите кои се составен дел на истата, како и со начинот на плаќање наведен во пријавата-договорот.

ОБВРСКИ НА ОРГАНИЗАТОРОТ

- Глобал Медиа Груп во целост ги почитува и применува донесените протоколи за одржување на јавни настани од надлежните институции и сите услови на одржување на настанот ќе бидат соодветно прилагодени.
- Глобал Медиа Груп се обврзува да ги информира изложувачите за сите мерки кои треба да се превземат за безбедно одржување на настанот, како и за сите евентуално настанати промени во најкраток период.

ПОДНЕСЕНАТА ПРИЈАВА Е НЕОТПОВИКЛИВА И ОБВРЗУВАЧКА ЗА ИЗЛОЖУВАЧОТ ДОКОЛКУ НЕ ЈА ОТКАЖЕ ПО ПИСМЕН ПАТ 30 ДЕНА ПРЕД САЕМОТ.